



Општина Валандово  
Република Северна Македонија

До

Комисија за располагање со недвижни и движни ствари  
на Општина Валандово  
по пат на електронско јавно наддавање  
**ОПШТИНА ВАЛАНДОВО**

## П Р И Ј А В А

|    | ПОДАТОЦИ за<br>Подносителот на<br>пријавата:     | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ<br>(физичко лице-домашно или<br>странско) |                  | НАЗИВ НА ПРАВНОТО<br>ЛИЦЕ<br>(правно лице-домашно или<br>странско) |  |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                  |                                                         |                  |                                                                    |  |
| 1. | АДРЕСА ОД ЛИЧНА<br>КАРТА:<br>(за физичко лице)   |                                                         |                  |                                                                    |  |
|    | ЕМБС (за правно лице)                            |                                                         |                  |                                                                    |  |
|    | СЕДИШТЕ НА<br>ПРАВНОТО ЛИЦЕ:<br>(за правно лице) |                                                         |                  |                                                                    |  |
|    |                                                  |                                                         |                  |                                                                    |  |
| 2. | ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:                             | Домашен<br>телефон:                                     | Мобилен телефон: |                                                                    |  |
|    |                                                  | е-маил адреса: (задолжително)                           |                  |                                                                    |  |

Се пријавувам за учество на електронско јавно наддавање за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово, со електронско јавно наддавање, согласно ОБЈАВА број 01/2020 (29.09.2020)

За движна ствар (заокружете-маркирајте број на возило),

1. AVTOBUS TAM, година на производство 1990, број на шасија SR89000571206, Број на мотор: 44296310536943
2. AVTOBUS FAP Тип: SANOS 115 GNR, година на производство 1990, број на шасија 21037, регистарска ознака, Број на мотор: 040875
3. AVTOBUS IKARUS, Тип IK 115-B, година на производство 1985, број на шасија 0390085/0280, Број на мотор: D2356NM6U/1011583/682



Општина Валандово  
Република Северна Македонија

Како прилог Ви ги доставувам следните документи :

- изјава за прифаќање на условите што се дадени во Објавата;
- тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија, за домашни правни лица, не постара од шест месеци
- извод од регистрација од соодветен регистар за странски правни лица
- за физички лица копија од лична карта или пасош
- доказ за уплатена Банкарска гаранција.

\_\_\_\_\_  
/дата/

\_\_\_\_\_  
/подносител/

**Со поднесување на пријавата ги прифаќам условите што се дадени во објавата.**

**Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.**

